

МКДенес

Вистината на дланка

(<https://mkdenes.mk/>)

МАКЕДОНИЈА ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/MAKEDONIJA/](https://mkdenes.mk/postcategory/makedonija/))

ПОЛИТИКА ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/POLITIKA/](https://mkdenes.mk/postcategory/politika/))

БАЛКАН ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/BALKAN/](https://mkdenes.mk/postcategory/balkan/))

СВЕТ ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/SVET/](https://mkdenes.mk/postcategory/svet/))

КОЛУМНИ ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/KOLUMNI/](https://mkdenes.mk/postcategory/kolumni/))

ИЗЈАВИ ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/IZJAVI/](https://mkdenes.mk/postcategory/izjavi/))

СПОРТ ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/SPORT/](https://mkdenes.mk/postcategory/sport/))

ИНТЕРВЈУА ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/INTERVJUA/](https://mkdenes.mk/postcategory/intervjua/))

ТЕХНОЛОГИЈА ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/TEHNOLOGIJA/](https://mkdenes.mk/postcategory/tehnologija/))

LIFESTYLE ([HTTPS://MKDENES.MK/POSTCATEGORY/LIFESTYLE/](https://mkdenes.mk/postcategory/lifestyle/))





ЦЕНОВНИК на УЧК, еве за колку кеш продаваат срце и бубрези од Срби?

август 20, 2022 (<https://mkdenes.mk/post23970/>) MKDenes (<https://mkdenes.mk/postauthor/mkdenes1/>)


Хроника (<https://mkdenes.mk/postcategory/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/>)

NEPTUN

Поглед: 245

Органите на Србите киднапирани во Косово кон крајот на 1990-тите се продаваа на црниот пазар по следните цени: срце на Србин 150.000 евра, бубрег 30.000 евра, пет литри крв 5.000 евра ако е „нулта негатив“.





Главен човек за оваа работа бил Јакуп Красниќи, поранешен портпарол на терористичката Ослободителна војска на Косово (ОВК). Меѓу вклучените биле и поранешните водачи на ОВК Рамуш Харадинај и Хашим Тачи, кои подоцна беа премиер и претседател на Косово. Сите заработиле милиони на овој начин.





Органите на Србите, Ромите и нелојалните Албанци биле вадени на неколку локации – најчесто во Албанија – вклучувајќи ја и злогласната „жолта кука“. Жртвите обично не биле заспивани пред да се земат органите, туку биле исечени и живи искасапени. Веднаш по отстранувањето, органите биле ставени во посебни фрижидери и транспортирани.





Сето ова, меѓу другото, стои во исказот на сведокот соработник во случајот со трговија со органи, наведен во меѓународната истрага под заштита на ООН. Станува збор за сведочењето на човек кој лично им извадил органи на луѓето.

Организатори на целиот „бизнис“ со органите беа началникот Јакуп Красниќи, а меѓу организаторите се Рамуш Харадинај, Хашим Тачи и Сабит Геци. Бидејќи беа команданти, ни наредија кој и кога и каде да ги префрлиме затворениците и така беше. Имаше многу војници кои немаа поим што се случува со затворениците, бидејќи малкумина од нас до крајот знаеја што се случува со нив.





Овие команданти на ОВК и малкумина од нас војниците знаеја за сето ова. Секој заработил пари на свој начин. Овие началници земале многу пари за тоа, бидејќи тогаш 150.000 евра беше едно срце, 30.000 евра за бубрег, бидејќи се си имаше своја цена.

На пример, 5.000 евра беа пет литри крв, особено крвната група „нулта негативна“, бидејќи ја имаат малку луѓе. Луѓето не ги носеа само така на операции, затоа што прво ќе одеа на детални прегледи, па дури потоа. Никој не е глуп да купува органи само така-изјави сведокот.

Tagged албанци (<https://mkdenes.mk/posttag/%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0>)
 жолта куќа (<https://mkdenes.mk/posttag/%d0%b6%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0>)
 затвореници
 (<https://mkdenes.mk/posttag/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80>)
 Косово (<https://mkdenes.mk/posttag/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2>)
 органи (<https://mkdenes.mk/posttag/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd>)
 продажба (<https://mkdenes.mk/posttag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0>)

тачи (<https://mkdenes.mk/posttag/%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%b8/>)

учк (<https://mkdenes.mk/posttag/%d1%83%d1%87%d0%ba/>)

харадинај (<https://mkdenes.mk/posttag/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%>

ценовник (<https://mkdenes.mk/posttag/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%t>

← РУСИТЕ најавуваат Трета светска
војна доколку ова им се случи
(<https://mkdenes.mk/post23966/>)

КАЛИН ИВАНОВСКИ СО ДВОЈНА
ПОБЕДА ДО ПОЛУФИНАЛЕ ВО ТУНИС!!



Пребарувај ...

Пребарувај

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ



(<https://mkdenes.mk/post23977/>)

КАЛИН ИВАНОВСКИ СО
ДВОЈНА ПОБЕДА ДО
ПОЛУФИНАЛЕ ВО ТУНИС!!

(<https://mkdenes.mk/post23977/>)



(<https://mkdenes.mk/post23970/>)

ЦЕНОВНИК на УЧК, еве за
колку кеш продаваат срце и
бубрези од Срби?

(<https://mkdenes.mk/post23970/>)

РУСИТЕ најавуваат Трета светска војна доколку ова им се случи
(<https://mkdenes.mk/post23966/>)





(<https://mkdenes.mk/post23966/>)



(<https://mkdenes.mk/post23961/>)

ВОНРЕДНИ ВЕСТИ: Големо
невреме ја погоди западна
Македонија



(<https://mkdenes.mk/post23954/>)

ДЕНЕС ОДБЕЛЕЖУВАМЕ
Преображение Господово

(<https://mkdenes.mk/post23954/>)

КАТЕГОРИИ

Изберете категорија



За Нас!

Актуелноста на веста не значи и објава на лажна вест! Наш императив е вистинската вест да ја направиме
Актуелна!
Информацијата е моќ!

Моќта е шанса за борба со лажната информација!

Да се информираме преку МКДенес, за да се заштитиме од лажни вести!



(<https://mkdenes.mk/>)

About Us!

The topicality of the news does not mean spreading fake news. Our imperative is to create true news meaningful. Information is power! Power is a chance to fight fake news. Inform yourself through MKDenes, and be protected from fake news!

Категории

Изберете категорија



Proudly powered by WordPress (<http://wordpress.org/>) | Theme: NewsAnchor (<http://athemes.com/theme/newsanchor>)

by aThemes.

